

Кон барањето за издавање или продолжување на дозволата за привремен престој за член од семејството на имателот на „Сина карта ЕУ“, треба да се приложи:

- фотографија на странецот или референтниот број од електронскиот клипборд на фотографии;
- патна исправа или заверена фотокопија од патната исправа на странецот;
- доказ за соодветно здравствено осигурување што ги покрива барем итните здравствени услуги во Република Словенија, кога странецот ќе наведе дека не е задолжително здравствено осигурен во Република Словенија;
- доказ дека има доволно средства за издржување;
- уверение од кривичната евиденција од матичната држава на странецот во случај кога се издава првата дозвола, а во останатите случаи само ако тоа го бара органот;
- доказ за роднинските врски доколку матичните факти не се запишани во матичниот регистар во Република Словенија.

Во постапката, управната единица по службена должност ќе ги добие следниве податоци:

- од матичниот регистар на Република Словенија, за раѓањето или бракот што странецот го склучил на територијата на Република Словенија, односно за другите матични факти доколку истите се запишани во матичниот регистар на Република Словенија;
- за задолжително здравствено осигурување во Република Словенија, кога странецот како доказ за здравствено осигурување, ќе наведе дека тој е задолжително здравствено осигурен во Република Словенија;
- од кривичната евиденција и од евиденцијата за донесените правосилни пресуди односно за решенијата за прекршоци што ги води Министерството за правосудство во Република Словенија;
- од евиденциите за правосилните одлуки за сторените прекршоци што ги водат прекршочните органи во Република Словенија;
- за поднесените обвинителни акти што влегле во правна сила и за издадените неправосилни пресуди од евиденциите што ги води надлежниот суд;
- од евиденциите што ги води даночниот орган за втасаните ненамирени даночни обврски и за даночните прекршоци што се означени како даночна тајна.

Информации во врска со заштита на личните податоци:

- личните податоци од образецот се наменети исклучиво за издавање на дозволата за престој и истите се обработуваат во согласност со член 93 од Законот за странци;
- органот има право да побара и други податоци ако тоа е во ваш интерес и ако со тоа се согласувате или ако тоа го допушта законот, а согласноста што сте му ја дале на органот може да ја отповикате кога било;
- ако се исполнети пропишаните услови, вие имате право да се запознаете со сопствените лични податоци, право да побарате ограничување на обработката и право на приговор против обработката;
- имате право да проверите дали вашите лични податоци што се внесени во дозволата за престој се точни и право да барате нивна измена или нивно бришење доколку се исполнети пропишаните услови за тоа;
- управувачот ги чува вашите податоци во согласност со член 115 од Законот за странци;
- контакт на овластеното лице - офицер за заштита на личните податоци во Министерството

- за внатрешни работи: електронска адреса: dpo.mnz@gov.si;
- ако мислите дека вашите податоци се обработуваат незаконски имате право да поднесете жалба до Информацискиот повереник.